

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 13

Год. XIX

20 октомври 2016 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

45-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP).....02

### Градоначалник на општина Василево

2. **ОДЛУКА** за избор на директор на ООУ "Гоце Делчев" Василево .....02
3. **РЕШЕНИЕ** за неизбор на директор на ЈОУДГ "Прва радост" Василево.....03
4. **РЕШЕНИЕ** бр 20/2016г за потреба од јавна набавка .....04
5. **РЕШЕНИЕ** бр 21/2016г за потреба од јавна набавка .....04
6. **РЕШЕНИЕ** бр 22/2016г за потреба од јавна набавка.....05

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.10.2016 година

Бр.09–1884/2  
20.10.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Василево на седница одржана на 20.10.2016 година донесе

### ОДЛУКА

За долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

#### Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Василево, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, во висина на 10.000.000 денари, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект „Изградба на локална

улица во н.м. Нова Маала и реконструкција на локална улица во н.м. Пиперево, во општина Василево“.

#### Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, под следниве услови:

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR со варијабилан распон
- рок на отплата: пет години и шест месеци (5,5 години)
- грејс период: 1 години
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2022 година

#### Член 3

Проценетата вредност на проектот изнесува 12.072.084 денари. За целосно затварање на финансиската конструкција на проектот општината ќе обезбеди сопствено кофинансирање во износ од 2.072.084 денари.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1884/1  
20.10..2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 132 точка 14 од законот за основно образование („Службен весник на РМ,,бр.103/08,31/10,116/10,156/10,18/11,51/11 и 100/12) , член50 став 1 точка9 од законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ,, бр.05/02) , и член 38 од (Статутот на Општина Василево „ бр.4/03,8/06 и 9/10) а врз основа на Предлогот бр.02-500/2 од 10.10.2016 година на Училишниот одбор при ООУ Гоце Делчев Василево ,ја донесе следната

### ОДЛУКА

За избор на директор на ООУ Гоце Делчев Василево

**Член 1**

Со оваа Одлука Градоначалникот на Општина Василево врши избор на директор на ООУ „Гоце делчев“ Василево за мандатен период од 4 (четири ) години сметано од денот на донесување на оваа Одлука.

**Член 2**

За директор на ООУ „ Гоце Делчев “ Василево се избира Емилија Котева наставник во одделенска настава во ООУ „ Гоце Делчев “ Василево за мандатен период од 4 (четири ) години.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на најзиното донесување а ќе се објави во „ Службен гласник на општина Василево “ .

Бр.09–1828/2  
14.10.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 45 од Законот за установите („Службен весник на РМ“ бр.32/2005), член 123 точка 10 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/2013,44/2014 и 144/2014) член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

за неизбор на директор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево

1.Со оваа Решение не се врши избор на директор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево по доставениот предлог од Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево бр.02-513/3 од 30.09.2016 година.

2.Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

**Образложение**

Градоначалникот на општина Василево со оваа Решение не врши избор на директор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево по доставениот предлог од Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево бр.02-513/3 од 30.09.2016 година

Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево објави јавен оглас во два весници и по истекот на рокот за пријавување доставена е една пријава . По разгледувањето на документите од тричлена комисија , Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево - општина Василево достави предлог бр.02-513/3 од 30.09.2016 година до Градоначалникот на општина Василево за избор на директор.

Градоначалникот на општина Василево не врши избор на директор бидејќи пријавениот кандидат не ги исполнува условите утврдени во Јавниот оглас и во Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/2013,44/2014 и 144/2014) во однос на критериумот на работно искуство по дипломирањето, како еден од главните критериуми за избор.

Со оглед на погоре изложеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Комисијата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.09–1815/2  
17.10.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.20/2016  
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на горива за лесни возила за потребите на единицата за локална самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„ бр.27/16).

член 3

Процентата вредност на набавката е 1.180.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов -претседател;
- Бранко Андонов-зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Ацо Митев - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Велика Ѓорѓевска –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1731/1  
21.09.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.21/2016  
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на печатен материјал за потребите на единицата за локална самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„ бр.27/16).

## член 3

Проценетата вредност на набавката е 354,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

## член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

## член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

## член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

## член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Бранко Андонов-зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Боби Величковски - член;
- Тони Ристов - зам. член;
- Убавка Стојчева - член;
- Велика Ѓорѓевска – зам. член.

## член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1840/1  
14.10.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.22/2016**  
**за потреба од јавна набавка**

## член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на материјал и работа на машини за порамнување, асфалтирање и крпење на ударни дупки на делови од улици во населените места и локални патишта во општина Василево (сукцесивна набавка) за период од една година

## Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„ бр.27/16).

## член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.770,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

## член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

## член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

## член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

## член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Бранко Андонов зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Боби Величковски - член;
- Тони Ристов - зам. член;
- Убавка Стојчева - член;
- Велика Ѓорѓевска – зам. член.

## член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1844/1  
17.10.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.